



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: „Службен весник на НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Вторник, 18 февруари 1958
Број 5 Година XIV

Претплатата за 1958 год. изнесува
1.000 дин. Овој број чини 25 дин.
Чековна сметка број 802-Т-698.

12.

На основа глава XXI оддел 1 точка 3 од Општествениот план на Народна Република Македонија за 1958 година, Извршниот совет донесува

ОДЛУКА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВАТ ЗАЕМИ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

I. — По одредбите на оваа Одлука се регулираат условите и начинот под кои ќе се даваат заеми за инвестиции од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд (во понатамошен текст — Фондот).

II. — Заемите за кредитирање на инвестициите од средствата на фондот ги дава Југословенската инвестициона банка — Централна за Народна Република Македонија.

III. — Заемите за инвестициите од средствата на фондот се даваат по пат на конкурс.

Конкурсот го распишува Банката во согласност со Извршниот совет.

Барањата што ќе бидат поднесени во рок од еден месец од објавувањето на конкурсот Одборот за заеми од Републичкиот инвестиционен фонд при Југословенската инвестициона банка (во понатамошен текст — Одборот за заеми) веднаш ќе ги земе во разгледување и доколку ги исполнуваат условите од конкурсот ќе бидат одобрени во рамките на расположивите средства.

Барањата поднесени по овој рок ќе бидат разгледувани и одобрувани сукцесивно во рамките на расположивите средства.

IV. — Одобрените заеми од средствата на фондот можат да се користат само за целите за кои се одобрени.

V. — Одборот за заеми ќе одобрува заеми до висината на претсметковниот износ што е предвиден со инвестиционата програма, ако со заемот и други расположиви средства на заемобарателот се обезбедува потполно довршување на објектот за кој заемот се бара.

Кога изградбата на инвестициониот објект ќе трае повеќе од една година, покрај вкупниот износ на заемот се утврдува и висината на годишните трансии.

За вакви објекти нужна е претходна согласност на Одборот за стопанство на Извршниот совет.

VI. — Со корисникот на заемот Банката заклучува писмен договор за заем.

VII. — Заемите се одобруваат на основа барање кое содржи:

1. целта за која се бара заемот;
2. висина на заемот;
3. износот на средствата со кои заемобарателот или неговиот гарант учествуваат во трошоците на инвестицијата;
4. интересната стопа и рокот за отплата на заемот што ги нуди заемобарателот;
5. рокот за почетокот и рокот за завршетокот на работите, како и ден од кога започнува да тече рокот за отплатување на заемот.

VIII. — Кон барањето за заем заемобарателот е должен да поднесе:

1. инвестиционен елаборат;
2. гаранција;
3. доказ дека се обезбедени средства за положување гарантен износ и сопствено учество;
4. доказ дека се обезбедени девизни средства.

Сопствено учество во инвестицијата е задолжително и изнесува 5% од претсметковната вредност на објектот.

IX. — Гаранциите за заеми ги даваат народните одбори на општините, односно народните одбори на околните а според проценката на Банката за нивната кредитна способност.

При одобрувањето на заемите по одредбите на оваа одлука, Одборот за заеми ќе се раководи од принципот првенство во доделување на кредити да имаат стопански неразвиените општини, доколку еднакво со другите барања го задоволуваат критериумот за рентабилитет.

Индустија и рударство

X. — Од средствата на фондот Одборот за заеми ќе дава заеми за продолжување на започнатите реконструкции во постојните индустриски и рударски стопански организации во висина на трансии за 1958 година по веќе одобрените заеми како и за нови објекти, реконструкции и рационализации во постојните индустриски и рударски стопански организации.

XI. — Корисници за заем од средствата на фондот за целите од претходната точка може да бидат стопанските организации и нивните заедници и политичко-територијалните единици.

XII. — Најниската годишна интересна стопа која мора да се понуди при пријавувањето на барањето по конкурсот е:

- а) за електростопанството и градежната индустрија 2%
- б) за мегалната, прехранбената, графичката и хемиската индустрија 3%
- в) за останатите гранки 4%
- Срокот за отплата не може да биде подолг:
- а) за нови објекти 25 години
- б) за реконструкција и рационализација 10 години

XIII. — При одобрувањето на заеми за инвестиции Одборот за заеми ќе се раководи од принципот првенство во добивање на заеми да имаат оние заемобаратели кои со својата инвестициона изградба придонесуваат за стабилизирање на стопанството со исполнување во најголема мерка на следните услови:

— да се со новото производство обезбедува што поповолен ефект во платниот биланс (зголемување на извозот, односно намалување на увозот);

— да се со помалку вложени средства постигнува поголем рентабилитет;

— да во постојаните капацитети на електрична енергија е обезбедена енергија за тоа производство;

— да е понуден најкраток рок на отплата на заемот, повисока интересна стопа и поголемо сопствено учество;

— да со производството на стока за широка потрошувачка ќе отпочне во срок кој не е подолг од еднашпол година од денот на склучувањето на договорот за заем, ако заемот се дава за реконструкција и довршување на објектот.

Земјоделство

XIV. — Од средствата на фондот Одборот за заеми ќе одобрува заеми за продолжување на започнатите работи во земјоделството во висина на трансите за 1958 година по веќе одобрените заеми, како и за нови инвестиции во земјоделството и тоа:

— за продолжување на започнатите работи во земјоделството во висина на трансите за 1958 година по веќе одобрените заеми;

— за подигање на овошни, лозови и други долгогодишни насади;

— за набавка на работен и приплоден добиток;

— за производни објекти во земјоделските стопанства, како и реконструкции и проширувања;

— за агротехнички и зоотехнички мелиорации, ситни мелиорации и други инвестиции во селското стопанство.

XV. — Корисници на заем од средствата на фондот за целите од претходната точка можат да бидат:

— земјоделските и останатите стопански организации;

— земјоделските установи со самостојно финансирање;

— водните заедници;

— политичко-територијалните единици.

XVI. — Најниската годишна интересна стопа која треба да се понуди при пријавувањето на барањето е 3%.

Срокот за отплата на заемите не може да биде подолг од:

— за подигање на овошни, лозови и други долгогодишни насади — 20 год.;

— за набавка на работен добиток и приплоден добиток — 5 год.;

— за изградба на објектите за преработка и доработка на земјоделските производи — 25 год.;

— за изградба на стопански објекти од тврд материјал — 30 год.;

— за изградба на стопански објекти од мешан или слаб материјал — 15 год.;

— за агротехнички и зоотехнички мелиорации — 10 год.;

— за ситни мелиорации — 30 год.;

— за опрема на ситни мелиорации — 10 год.;

Отплатата на заемите од претходниот став ќе отпочне:

— за добитокот: за одраснати категории — по една година од подигнувањето на заемот а за подмладокот — по 2—5 год. од подигнувањето на заемот во зависност од категоријата на подмладокот;

— за земјоделските згради по една година од полното искористување на заемот;

— за мелиорациите по три години од искористувањето на заемот.

Се овластува Одборот за заеми да ги одредува срсковите за отпочнување отплатата на заемите за долгогодишни насади според времето на прорудувањето.

XVII. — При одобрувањето на заеми за инвестиции Одборот за заеми ќе се раководи од принципот првенство во добивање на заеми да имаат оние заемобаратели кои во најголема мерка ги исполнуваат следните услови:

— кои со помалку средства во инвестицијата обезбедуваат поголем рентабилитет;

— кои ќе понудат повисока интересна стопа, пократок рок за отплата на заемот и поголемо сопствено учество;

— кои со инвестицијата придонесуваат за непосредното решавање на снабдувањето на градот;

— кои со инвестицијата придонесуваат за зголемување на производството на шеќерна репка со обврска дека таква ќе произведуваат.

Трговија

XVIII. — Од средствата на фондот Одборот за заеми ќе одобрува заеми за подигање магацински простор за овоштие, зарзават, индустриски и мешовити стоки со потребна опрема.

XIX. — Корисници на заеми од средствата на фондот за целите од претходната точка можат да бидат:

За магацини за овоштие, зарзават и мешовити стоки:

а) политичко-територијалните единици и

б) стопанските организации за промет со овоштие, зарзават и мешовити стоки.

За магацини со индустриски стоки:

а) политичко-територијалните единици и

б) стопанските организации за промет со индустриски стоки.

XX. — Највисоката годишна интересна стопа која мора да се понуди при пријавувањето на конкурсот е 2%.

Срокот за отплата на заемот не може да биде подолг од 25 години.

XXI. — Корисникот на заемот е должен во срок од една година од склучување на договорот, објектот да го стави во употреба.

XXII. — При одобрување на заеми за инвестиции, Одборот за заеми ќе се раководи од принципот првенство во добивањето на заеми да имаат оние инвеститори кои во најголема мерка ги исполнуваат следните услови:

— кои ќе понудат повисока интересна стопа, пократок срок за отплата на заемот и поголемо сопствено учество;

— ако заемобарателот е од поголем потрошувачки центар во кој е најнеповолен односот помеѓу прометот и расположивиот магацински простор.

Угостителство

XXIII. — Од средствата на фондот Одборот за заеми ќе одобрува заеми за инвестиции во угостителството и тоа:

— за набавка на опрема за потребите на угостителските стопански организации со цел за механизација и рационализација на работењето;

— за реконструкција и модернизација на постојните угостителски објекти; и

— за изградба на нови туристички објекти во поважните туристички места.

XXIV. — Корисници на заеми за целите од претходната точка можат да бидат угостителските стопански организации и политичко-територијалните единици.

XXV. — Најниската годишна интересна стопа која мора да се понуди при пријавувањето на конкурсот е 2%.

Срокот за отплата на заемот не може да биде подолг од:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| — за нови објекти | — 30 год. |
| — за реконструкции и модерниз. | — 20 год. и |
| — за опрема | — 10 год. |

XXVI. — Корисникот на заемот е должен во срок од една година од искористувањето на заемот, објектот да го стави во употреба.

Градежништво

XXVII. — Од средствата на фондот Банката ќе дава заеми за набавка на опрема во градежните претпријатија.

XXVIII. — Корисници на заеми од средствата на фондот за целите од претходната точка можат да бидат градежните стопански организации и политичко-територијалните единици.

XXIX. — Најниската годишна интересна стопа која мора да се понуди при пријавувањето на конкурсот е 2% а срокот за отплата на заемот не може да биде подолг од 10 год.

Занаетчиство

XXX. — Од средствата на фондот Одборот за заеми ќе одобрува заеми првенствено за набавка на опрема на услужните занаети со средства во општествена сопственост.

XXXI. — Корисници на заем од средствата на фондот за целите од претходната точка можат да

бидат занаетчиските стопански организации и нивните комори, занаетчиските задруги, општествените организации и политичко-територијалните единици

XXXII. — Најниска годишна интересна стопа која мора да се понуди при пријавувањето на конкурсот е 2% а срокот за отплата на заемот не може да биде подолг од 10 год.

XXXIII. — Заемите од претходната точка се даваат на оние услужни занаетчиски дејности што се предвидени со наредбата на стопанските дејности што се сметаат за занаетчиски дејности а нарочно за:

— инсталатерска (за парно, водно и воздушно греење).

— електроинсталатерска,

— инсталатерска за водна канализација,

— браварска,

— лимарска и

— радиомеханичарска.

По исклучок од одредбите на точка VIII од оваа Одлука заеми за инвестиции во занаетчиството ќе се одобруваат по сократена програма.

XXXIV. — Барањата на заеми пријавени по распишаните конкурси во текот на 1957 год., како и по дополненијата на конкурсите распишани на основа решението за овластување на Југословенската инвестициона банка — Централна за НРМ за продолжување конкурсите од 1957 год. и за 1958 год., доколку не се одобрени, ќе се разгледуваат и одобруваат врз основа на конкурсите кои ќе бидат распишани по одредбите на оваа Одлука.

XXXV. — За повреди и постапката по повредите на одредбите од оваа Одлука важат казнените одредби од постојните сојузни прописи.

XXXVI. — Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 10

29 јануари 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Васил Горгоз, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

13.

На основа глава XX точка 2 од Општествениот план на Народна Република Македонија за 1958 година. Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА МАКСИМАЛНАТА СЕЧА НА ДРВНАТА МАСА ВО 1958 ГОДИНА

I.

Максималната сеча на дрвната маса во шумите со кои управуваат шумските стопанства и националните паркови на територијата на Народна Република Македонија во 1958 година ќе се врши по континенти (етапи) одредени со оваа Одлука.

II.

Контингентите од претходниот оддел изнесуваат 600.000 м³ и тоа за:

1. Шумското стопанство — Скопје — — 22.000 м³
2. Шумското стопанство — Тетово — — 15.000 „
3. Шумското стопанство — Гостивар — — 15.000 „
4. Шумското стопанство — Дебар — — 10.000 „
5. Националниот парк — Маврово — — 20.000 „
6. Шумското стопанство — Струга — — 14.000 „
7. Шумското стопанство — Охрид — — 18.000 „
8. Шумското стопанство — Ресен — — 16.000 „
9. Шумското стопанство — Кичево — — 57.000 „
10. Шумското стопанство — Брод — — 45.000 „
11. Шумското стопанство — Битола — — 25.000 „
12. Шумското стопанство — Прилеп — — 23.000 „
13. Шумското стопанство — Д. Хисар — — 18.000 „
14. Шумското стопанство — Т. Велес — — 16.000 „
15. Националниот парк — Пелистер — — 2.000 „
16. Шумското стопанство — Кавадарци — — 50.000 „
17. Шумското стопанство — Гевгелија — — 30.000 „
18. Шумското стопанство — Куманово — — 15.000 „
19. Шумското стопанство — К. Паланка — — 21.000 „
20. Шумското стопанство — Штип — — 8.000 „
21. Шумското стопанство — Св. Николе — — 2.000 „
22. Шумското стопанство — Кочани — — 52.000 „
23. Шумското стопанство — Берово — — 33.000 „
24. Шумското стопанство — Делчево — — 8.000 „
25. Шумското стопанство — Струмица — — 33.000 „
26. Шумското стопанство — Радовиш — — 20.000 „
27. Факултетското шумско стопанство „Ка-
раорман“ — Ново Село — Охридско — 12.000 „

III.

Сечата на дрвната маса до висината на контингентите од претходниот оддел да се врши на основа предлози за сеча на шумските стопанства односно националните паркови одобрени од советот надлежен за работите на шумарство на народниот одбор на околицата а по претходна согласност од Секретаријатот за шумарство на Извршниот совет.

IV.

Со парична казна до 500.000 динари ќе се казни за прекршок шумското стопанство односно националниот парк кој ќе го пречекори контингентот од оддел II на оваа Одлука.

Освен шумското стопанство односно националниот парк ќе се казни за прекршок од претходниот став и одговорното лице на шумското стопанство односно националниот парк со парична казна до 10.000 динари.

V.

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, кога престанува да важи Одлуката за максималната сеча на дрвна маса во 1957 година („Службен весник на НРМ“, бр. 7/57), а ќе се применува од 1. I. 1958 година.

ИС бр. 11

29 јануари 1958 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Васил Ѓоргов, с. р.

Претседател,
Ѓупчо Арсов, с. р.

14.

На основа член 110 и 111 од Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/56), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ ОД ГОДИШНИОТ ИЗНОС НА ДАНОКОТ НА ДОХОД ШТО ЌЕ СЕ НАПЛАТУВА ВО ПРВО, ВТОРО, ТРЕТО И ЧЕТВРТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1958 ГОДИНА

I.

Даночните обврзници на данокот на доход од земјоделие, на данокот на доход од самостојни занимања и имоти и на данокот за употреба на туѓа работна сила за I, II, III и IV тримесечје на 1958 година, данокот го плаќаат по проценти определени со оваа Одлука.

II.

Даночните обврзници на данокот на доход од земјоделие за I, II, III и IV тримесечје за 1958 година, данокот го плаќаат во следните проценти од извршениот разрез на данокот на доход од земјоделие за 1958 година, а додека истиот не биде извршен од извршениот разрез за 1957 година, и тоа на подрачјето на:

	I	II	III	IV
	трим.	трим.	трим.	трим.
1. Скопска околица	26	24	25	25
2. Битолска околица	26	20	25	29
3. Кумановска околица	25	20	27	28
4. Охридска околица	20	20	30	30
5. Тетовска околица	22	22	26	30
6. Т. Велешка околица	20	26	26	28
7. Штипска околица	20	20	30	30

Народните одбори на скопските најдоцна до 20-II-1958 год. можат да пропишат поголеми односни проценти по кои ќе се наплатува разрезаниот данок од земјоделие на подрачјето на одделните општини, под услов да се со вака определените проценти обезбеди масата на доход од земјоделие која би се наплатувала со примената на процентите со оваа Одлука на подрачјето на околицата.

III.

Даночните обврзници на данокот на доход од самостојни занимања и имоти за I, II, III и IV тримесечје на 1958 година на име данок плаќаат по 25% од годишниот паушално разрезан данок на доход за 1958 година, односно од разрезаниот данок за 1956 и 1957 година, и тоа на подрачјето на сите околии.

IV.

Даночните обврзници на данокот за употреба на туѓа работна сила за I, II, III и IV тримесечје за 1958 година плаќаат данок на доход по процентите определени во точка II односно точка III од оваа Одлука.

V.

Народните одбори на општините се должни најдоцна до 28-II-1958 година на вообичаен начин да ги објават процентите по кои даночните обврзници се должни да го плаќаат данокот на доход по тримесечја.

VI.

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 19
8 февруари 1958 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Васил Горгов, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

15.

На основа член 17 став 3 од Законот за јавните службеници, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ

1. Во Комисијата за службенички работи се именуваат и тоа:

а) за претседател;

— Трајче Грујоски, член на Извршниот совет на НРМ;

б) за членови:

— Боро Чаушев, државен потсекретар на Државниот секретаријат за внатрешни работи;

— Жамила Коломонос, народен пратеник;

— Преград Горѓевиќ, началник во Секретаријатот за законодавство и организација;

— Ели Наумовска, началник во Секретаријатот за општа управа;

— Саво Цветковиќ, директор на Заводот за унапредување и проучување на школството;

— Светозар Пеновски, началник во Секретаријатот за општи стопански работи;

— Вера Смилевска и Бранко Тафтабитовски, претставници на Синдикатот; и

в) повremени членови:

— Благоја Николов, началник во Секретаријатот за земјоделство;

— Лазо Лазаревски, началник во Советот за просвета;

— Борис Груевски, секретар на Секретаријатот за шумарство;

— Димитар Шолов, секретар на Советот за просвета;

— Тиберије Киријас, секретар на Секретаријатот за комунални работи;

— Бошко Тонев, директор на Народната банка;

— Драги Трајановски, п. претседател на Главниот задружен сојуз;

— Ристо Дуковски, секретар на Републичката трговска комора;

— Ангел Цеков, директор на Управата за ветеринарство;

— Таџер Исак, доцент на Медицинскиот факултет;

— Боце Ламбевски, службеник во ЦК СКМ;

— Петко Чадииковски, началник во Секретаријатот за стоков промет.

2. Ова Решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 8
29 јануари 1958 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Васил Горгов, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

16.

На основа член 262 од Законот за јавните службеници, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ЗВАЊЕ ПЕДАГОШКИ СОВЕТНИК

1. Во Комисијата за одредување звање педагошки советник се именуваат и тоа:

а) за претседател:

— Деса Миљовска, доцент на Филозофски факултет;

б) за членови:

— Методија Соколовски, директор на Институтот за национална историја;

— Цветковиќ Саво, директор на Заводот за унапредување и проучување на школството;

— Сарџо Исовски, раководител на Осмогодишното основно училиште „Владимир Илич Ленин“;

— Брана Вељковиќ, професор на Универзитетот — Скопје.

2. Ова Решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 9
29 јануари 1958 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Васил Горгов, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

17.

На основа член 40 од Законот за електростопанските организации, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ВО УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКАТА ЗАЕДНИЦА

1. За претставници на Извршниот совет во Управниот одбор на Електростопанската заедница — Скопје, се именуваат:

а) Русковски Ѓорѓи, пом. секретар на Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет; и

б) инж. Александар Величковски, виши референт во Заводот за стопанско планирање на НРМ.

2. Ова Решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 12

29 јануари 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Васил Ѓоргов, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

18.

На основа член 40 став 2 од Законот за електростопанските организации, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАРОДНИ ОДБОРИ НА ОКОЛИИ И ЕЛЕКТРИЧНИ ДИСТРИБУТИВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА КОИ ИМААТ СВОЈ ПРЕТСТАВНИК ВО УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКАТА ЗАЕДНИЦА

1. Во Управниот одбор на Електростопанската заедница — Скопје, ќе имаат по еден свој претставник следните народни одбори на околии и електричните дистрибутивни претпријатија и тоа:

а) народните одбори на околиците: Скопска, Битолска, Штипска, Охридска, Титоввелешка, Тетовска и Кумановска; и

б) електричните дистрибутивни претпријатија:

- Скопје,
- Битола и
- Титов Велес.

2. Ова Решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 13

29 јануари 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Васил Ѓоргов, с. р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с. р.

19.

На основа член 65 став 1 од Законот за измени и дополненија на Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/57), Советот за социјална заштита на Народна Република Македонија на својата седница од 13 септември 1957 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ЛЕКАРСКАТА КОМИСИЈА КОЈА ДАВА НАОД И МИСЛЕЊЕ НА ОРГАНОТ ШТО РЕШАВА ЗА ИНВАЛИДСКИТЕ ПРАВА ВО ВТОР СТЕПЕН

1. За членови на лекарската комисија која дава наод и мислење на органот што решава за инвалидските права во втор степен се именуваат:

— Проф. Д-р Божидар Никетик — специјалист по нервни и душевни болести;

— Доц. Д-р Панче Караџозов — специјалист по хирургија;

— Ас Д-р Димитар Хрисохо — специјалист по внатрешни болести;

— Ас Д-р Кирил Минчев — специјалист — физиолог;

— Панде Талевски — претставник на Сојузот на воените инвалиди од војните.

2. Седиштето на лекарската комисија е во Скопје.

3. Лекарската комисија дава свое мислење за процентот на воениот инвалидитет и за неспособноста за стопанисување согласно со прописите што ги донесува Сојузниот извршен совет на основа член 3 став 3 и член 9 став 3 од Законот за измени и дополненија на Законот за воените инвалиди од војните.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на НРМ“, а влегува во сила веднаш.

Број 1916

14 октомври 1957 година

Скопје

Претседател
на Советот за социјална заштита
на НРМ,
Вера Ацева, с. р.

20.

На основа член 64 став 2 од Законот за измени и дополненија на Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/57), Советот за социјална заштита на НРМ, на својата седница од 6 ноември 1957 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СЕДИШТАТА НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ КОИ ДАВАТ НАОД И МИСЛЕЊЕ НА ОРГАНИТЕ КОИ РЕШАВААТ ЗА ИНВАЛИДСКИТЕ ПРАВА ВО ПРВ СТЕПЕН, ПОДРАЧЈАТА НА КОИ ЈА ВРШАТ СВОЈАТА ДЕЈНОСТ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ

1. Се определуваат седиштата на лекарските комисиии кои даваат наод и мислење на органите што решаваат за инвалидските права во прв степен во

седиштата на народните одбори на околиците: Скопска, Битолска и Штипска.

2. Лекарските комисији од точка 1 ги опфаќаат подрачјата и тоа:

а) Лекарската комисија со седиште во Скопје ги опфаќа подрачјата на околиците: Скопска, Титоввелешка, Тетовска и Кумановска.

За членови на лекарската комисија под точка а) се именуваат:

— Ас Д-р Јовче Панов — специјалист по хирургија;

— Ас Д-р Панче Давчев — специјалист по внатрешни болести;

— Иван Тасевски — претставник на Сојузот на воените инвалиди од војните.

б) Лекарската комисија со седиште во Битола ги опфаќа подрачјата на околиците: Битолска и Охридска.

За членови на лекарската комисија под точка б) се именуваат:

— Д-р Димитар Лиаку — специјалист по хирургија;

— Д-р Јован Калаузи — специјалист по внатрешни болести;

— Христо Литовски — претставник на Сојузот на воените инвалиди од војните.

в) Лекарската комисија со седиште во Штип го опфаќа подрачјето на Штипска околица.

За членови на лекарската комисија под точка в) се именуваат:

— Д-р Митруш Анастасов — специјалист по хирургија;

— Д-р Димитар Георгиевски — специјалист по внатрешни болести;

— Гисто Арсов — претставник на Сојузот на воените инвалиди од војните.

3. Лекарските комисији дават свое мислење за процентот на воениот инвалидитет и за неспособноста за стопанисување, согласно со прописите што ги донесува Сојузниот извршен совет на основа чл. 3 ст. 3 и чл. 9 ст. 3 од Законот за измени и дополненија на Законот за воените инвалиди од војните.

4. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а влегува во сила веднаш.

Број 1915

14 ноември 1957 година

Скопје

Претседател
на Совет за социјална заштита
на НРМ,
Рисе Шакири, с. р.

21.

На основа член 22 од Законот за надзор над стручната работа на здравствените установи „Службен весник на НРМ“, бр. 33/57 година), Советот за народно здравје на Народна Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТРУЧНИ ЛИЦА ЗА СТРУЧЕН ПРЕГЛЕД НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ

За стручни лица за вршење на стручен преглед на здравствените установи се одредуваат и тоа:

I. Стручни лица за општа пракса и организација на здравствената служба:

1) Др Иван Прилепчански, Централен завод за заштита на народното здравје;

2) Др Перчинковски Раде, Интерна клиника — Скопје.

II. Стручни лица за интерна медицина:

1) Доц. Др Димитар Арсов, Интерна клиника — Скопје;

2) Доц. Др Исак Таџер, Интерна клиника — Скопје;

3) Доц. Др Пенчо Давчев, Интерна клиника — Скопје;

4) Асис. Др Раде Перчинковски, Интерна клиника — Скопје;

5) Асис. Др. Јонче Неделковски, Интерна клиника — Скопје.

III. Стручни лица за педијатрија:

1) Асис. Др. Христо Дума, Клиника за детски болести — Скопје;

2) Асис. Др Абрам Седикарио, Клиника за детски болести — Скопје;

3) Др Теодосиевски Душко, Клиника за детски болести — Скопје;

4) Др Мирјан Попадик, I дом за народно здравје — Скопје;

5) Др Љуба Волчева, I дом за народно здравје — Скопје.

IV. Стручни лица за фтизиологија:

1) Проф. Др Глигур Муратовски, Институт за ТБЦ — Скопје;

2) Др Христо Нановик, Институт за ТБЦ — Скопје;

3) Др Ѓорѓи Балабанов, Институт за ТБЦ — Скопје.

V. Стручни лица за инфективни болести:

1) Др Никола Здравев, Централен завод за заштита на народното здравје.

VI. Стручни лица за неврологија и психијатрија:

1) Проф. Др Божидар Никетиќ, Неуропсихијатриска клиника;

2) Др Стефан Стефановски, Неуропсихијатриска клиника — Скопје.

VII. Стручни лица за кожни и венерични болести:

1) Доц. Др Доне Миовски, Клиника за кожни и венерични болести — Скопје.

VIII. Стручни лица за хирургија и ортопедија:

1) Проф. Др Драгоевиќ Богослав, Хируршка клиника — Скопје;

2) Асис. Др Јован Панов, Хируршка клиника — Скопје;

3) Асис. Др Страхил Нацев, Хируршка клиника — Скопје.

IX. Стручни лица за гинекологија и акушерство:

1) Доц. Др Антон Чакмаков, Гинеколошко-акушерска клиника — Скопје;

2) Доц. Др Љубен Шукаров, Гинеколошко-акушерска клиника — Скопје;

3) Доц. Др Лазаров Александар, Гинеколошко-акушерска клиника — Скопје;

4) Доц. Др Методија Станковски, Гинеколошко-акушерска клиника — Скопје.

X. Стручни лица за очни болести:

1) Доц. Др Димитар Миовски, Клиника за очни болести — Скопје;

2) Асис. Др Кецкаровски Аврам, Клиника за очни болести — Скопје.

XI. Стручни лица за уво, нос и грло:

1) Доц. Др Александар Андреев, Клиника за уво, нос и грло — Скопје.

XII. Стручни лица за рентгенологија:

1) Асис. Др Д. Тевчев, Рентгенолошки институт — Скопје;

2) Асис. Др Салвадор Леви, Рентгенолошки институт — Скопје.

XIII. Стручни лица за трансфузија на крв:

1) Др Вујасин Берислав, Завод за трансфузија на крв на НРМ.

XIV. Стручни лица за бактериологија и серологија:

1) Проф. Др Богдан Каракашевиќ, Централен завод за заштита на народното здравје;

2) Др Попадик Вукашин, Централен завод за заштита на народното здравје;

XV. Стручни лица по паразитологија:

1) Др Паңче Станчев, републички санитарен инспектор.

XVI. Стручни лица по епидемиологија:

1) Др Панче Станчев, Републички санитарен инспекторат.

XVII. Стручни лица за комунална хигиена:

1) Асис. Др Никола Георгиев, Централен завод за заштита на народното здравје;

2) Др Ѓорѓи Панов, Централен завод за заштита на народното здравје;

XVIII. Стручни лица за трудова хигиена:

1) Асис. Др Никола Георгиев, Централен завод за заштита на народното здравје на НРМ;

2) Др Ѓорѓи Теодосиевски, Централен завод за заштита на народното здравје.

XIX. Стручни лица по хигиена на исхраната:

1) Асис. Др Никола Георгиев, Централен завод за заштита на народното здравје;

XX. Стручни лица за забарска служба:

1) Доц. Др Димитар Смилев, Стоматолошка клиника — Скопје;

2) Др Тафчиевски Иван, Стоматолошка клиника — Скопје;

3) Др Димитар Железаров, примариус забар специјалиста.

XXI. Професорите и доцентите на Медицинскиот, Стоматолошкиот факултет може да

бидат повикувани само за преглед на стручната работа на здравствените установи во седиштето на околицата, како и за преглед на стручната работа на здравствените установи под надзор на Советот за народно здравје на НРМ.

XXII. Покрај стручните надзорници наведени во претходните точки, органите за надзор можат да одредуваат во комисијата за преглед на стручната работа и стручњаци од редовите на средно медицинскиот кадар од своето подрачје, под услови овие лица да имаат најмалку 10 годишна работа во здравствена служба и по претходно мислење на стручниот колегиум на здравствената установа во која лицето работи.

Стручњациите од претходниот став можат да вршат стручен преглед само од својот делокруг, а спрема упатствата на стручното лице односно претседателот на комисијата.

XXIII. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 01-351/1-58

5 февруари 1958 година
Скопје

Претседател
на Советот за народно здравје
на НРМ,
Вера Ацева, с. р.

22.

На основа член 26 од Законот за шумите („Службен весник на НРМ“, бр. 11/57), Секретаријатот за шумарство на Извршниот совет донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ПАСЕЊЕ ВО ШУМИ

Член 1

Пасење на добиток во шумите ќе се врши спрема одредбите на овој Правилник.

Член 2

Под пасење во шумите во смисла на одредбите од овој Правилник се подразбира користење на тревната растителност во шумите, по пат на пуштање добитокот да пасе.

Член 3

Пасење на добитокот во шумите е забрането.

По исклучок од претходниот став, во поедини шуми и делови од шуми, може да се одобри пасење на добиток, доколку со тоа не се нанесува штета на подигањето и одгледувањето на шумата, а со цел да се прехрани оној дел на сточниот фонд, кој не може да опстане со исхраната од крмната база добиена од земјоделството и со пасењето во пасиштата и утрините, било тоа да е проузрокувано од немање во доволна мера на тревни површини, или до недостиг на сточната храна е дошло поради елементарни непогоди (суша, поплава и др.).

Одредбите од претходниот став се однесуваат и на националните паркови, освен на зоните од на-

ционалните паркови во кои пасење на добиток не може ни по исклучок да се одобри.

Член 4

Пасење на добитокот ни по исклучок не може да се одобри во шуми:

- а) прогласени за заштитни;
- б) предвидени за вештачко или природно подмладување или мелиорација со едногодишни планови или уредувачки елаборати;
- в) во вештачки или природни култури, односно во млади шуми чии пораст е таков да би добитокот во ним чинел штета со газење и одгризување на вршните папки и изданки;
- г) пострадани од пожари;
- д) заштитни шуми и појаси околу населени места и одделни стопански објекти (лекувалишта, бањи, излетишта, други туристички објекти и сл.);
- ѓ) подигнати на земјишта подложни на лизгање, смивање и одронување;
- е) издвоени за научни истражувања, за потреби на наставата и за семенски состоини;
- ж) прогласени за резервати, парк-шуми или шуми од историско значење;
- з) во кои се врши смоларење;
- и) на земјишта во потесни поројни подрачја.

Член 5

Пасењето во шуми се врши од 1. IV. до 31. X.

Траење на пасењето може да се скуси, било да отпочне подоцна, било да заврши порано, ако настапат околности кои тоа го налагаат (задоцнување на вегетацијата, уништување на тревната растителност поради суша или пожар, рана зима и слично) или ако тоа го налага потребата за заштита на шумата.

Член 6

Во шуми и делови од нив, во кој по чл. 3 став 2 од овој Правилник пасењето е одобрено, на пасење може да се пушти само оној број на добиток кој одговара на количеството на сточната храна, која добитокот може да ја користи на таа површина.

Бројот на добитокот кој може да се пушти на пасење во една сезона не може да биде поголем од 2 овци на еден хектар.

Сразмерот на крупниот спрема ситниот добиток е 1 : 5 грла.

Член 7

Решение за тоа во кои шуми или нивни делови, кој број, која врста на добиток и за кое време може да се пушти на пасење, донесува органот на управувањето со шумата во согласност со органот на управата надлежен за работи на шумарството на народниот одбор на општината.

Органот што управува со шумата мора на 30 дена пред почетокот на рокот за пасење во шумата да го објави решението од претходниот став и со органот од претходниот став на народниот одбор на општината да изврши распределение каде ќе пасе добитокот на населението.

Член 8

Добитокот може да се пушти на пасење само под надзор на чувар, кој мора да биде способно лице за чување на добитокот и постаро од 14 години

Член 9

Доколку добитокот што се пушта на пасење мора во шумата и да преноќува, тогаш добитокот мора од зајдувањето до изгревувањето на сонцето да се држи во одреден простор, а на места што ќе ги одреди органот на управувањето со шумата.

Член 10

Органот од претходниот член должен е да одреди и видно да обележи и патишта по кои добитокот ќе преминува односно ќе се пушти на пасење во шумите односно деловите од шуми одредени за пасење.

Член 11

Одобрение за пасење во шумите или нивни делови издава органот на управувањето со шумата.

Одобрението ги содржи следните елементи:

1. име на корисникот;
2. назив на шумата во која ќе се врши пасењето;
3. површина и граница на шумата одредена за пасење;
4. број и вид на добитокот што ќе се пушта на пасење;
5. начин и време во кое ќе се врши пасењето;
6. износ на средствата што треба да се исплатат за пасењето.

Член 12

Одредбите од овој Правилник се однесуваат и на приватните шуми.

Решение за пасење во приватните шуми донесува органот на управата надлежен за работа на шумарството на народниот одбор на општината.

Член 13

Овој Правилник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 1429

5 декември 1957 година

Скопје

Секретар

за шумарство

на Извршниот совет,

Инж. Борис Грујоски, с. р.

23.

На основа член 26 од Законот за шумите („Службен весник на НРМ“, бр. 11/57), Секретаријатот за шумарство на Извршниот совет донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ЖИРЕЊЕ

Член 1

Жирење во шумите ќе се врши спрема одредбите на овој Правилник.

Член 2

Под жирење во смисла на одредбите на овој Правилник, се подразбира напасување на добиток со жир во одредено време, во дабови односно букови шуми.

Член 3

Жирење може да се одобрува во шуми и делови од шуми, во кои пасењето на жир нема да биде од

штета за подмладокот и одгледувањето на шумите и тоа под следниве услови:

а) добитокот да биде пуштен под надзор на посебен чувар, кој мора да биде способно лице за чување на добитокот и постаро од 14 години;

б) да се пушта определен број добиток, во зависност од површината, родот на семето и рационалното користење;

в) пуштањето на жирење да се врши во периодот означен во член 5 став 1 од овој Правилник.

Член 4

Жирење не може да се одобри во шуми или делови од шуми:

а) прогласени за заштитни;

б) предвидени за вештачко или природно подмладување или мелиорација со едногодишни планови или уредувачки елаборати;

в) во вештачки или природни култури, односно во млади шуми чии пораст е таков да би добитокот во нив чинел штета со газење и одгризување на вршните папки и изданки;

г) пострадани од пожари;

д) заштитни шуми и појаси околу населени места и одделни стопански објекти (лекувалишта, бањи, излетишта, други туристички објекти и сл.);

е) подигнати на земјишта подложни на лизгање, смивање и одронување;

ж) издвоени за научни истражувања, за погребни наставата и за семенски состоини;

з) прогласени за резервати, национални паркови, парк — шуми или шуми од историско значење;

и) во кои се врши смоларење;

и) на земјишта во потесни поројни подрачја.

Член 5

Жирењето во шумите во кои е тоа дозволено, може да се врши во времето од 1 октомври до 31 декември.

Траењето на жирењето може да се скуси, било да отпочне подоцна, било да заврши порано, ако настатиле околности кои што тоа го налагаат заради заштитување на шумата.

Член 6

Во шуми и нивни делови, во кои е дозволено жирење, на жирење може да се пушти само оној број на добиток кој одговара на родот на жирот што може да се користи.

Бројот на добитокот пуштен на жирење не смее да биде поголем од едно прасе на два хектари.

Член 7

Доколку добитокот што се пушта на жирење мора во шумата да пренокува, тогаш добитокот мора од зајдувањето до изгревањето на сонцето да се држи во одреден простор, а на места што ќе ги одреди органот на управувањето со шумата.

Член 8

Органот од претходниот член должен е да одреди и видно да одбележи и патиштата по кои добитокот ќе преминува односно ќе се пушта на жирење во шумата односно деловите од шуми одредени за жирење.

Член 9

Одобрение за жирење издава органот на управување со шумата во согласност со органот на управувањето надлежен за работа по шумарството на народниот одбор на општината.

Одобрението од претходниот став ги содржи следните елементи:

1. име на корисникот;

2. назив на шумата во која ќе се врши жирењето;

3. површина и граници на шумата определена за жирење;

4. број на грла што ќе се пуштат за жирење;

5. времето во кое ќе се врши жирењето;

6. износот на средствата што треба да се наплатат за жирењето.

Член 10

Одредбите од овој Правилник се однесуваат и на приватните шуми освен на одредбата од член 9.

Член 11

Овој Правилник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 1429

5 декември 1957 година

Скопје

Секретар

за шумарство

на Извршниот совет,

Инж. Борис Грујоски, с. р.

24.

На основа член 26 од Законот за шумите („Службен весник на НРМ“, бр. 11/57), Секретаријатот за шумарство на Извршниот совет донесува

ПРАВИЛНИК ЗА СОБИРАЊЕ НА ЛИСНА ПОСТИЛКА И МОФ

Член 1

Собирање лисна постилка и моф ќе се врши спрема одредбите на овој Правилник.

Член 2

Под лисна постилка во смисла на одредбите на овој Правилник се подразбира паднати лисја од шумските дрвја по завршувањето на вегетацијата, што го чинат органскиот слој на земјишната покривка, а се употребува како материјал за простирка на добитокот.

Член 3

Под моф во смисла на одредбите на овој Правилник се подразбира моф што го покрива земјиштето во шумата и се употребува за простирка на добитокот или пакување.

Член 4

Собирање на лисната постилка и мофот се одбрува само во случај кога на друг начин не може да се обезбеди простирка за добиток и тоа само во оние шуми и нивни делови каде лисната постилка

и мофот толку се насобрани, дека собирањето нема да делува на намалувањето на производната способност на земјиштето, нити се нанесува штета на земјиштето.

Член 5

Собирање на лисната постилка и мофот не може да се одобри во шуми и делови од шуми:

- а) прогласени за заштитни;
- б) предвидени за вештачко или природно подмладување или мелиорација со едногодишни планови или уредувачки елаборати;
- в) во вештачки или природни култури односно млади шуми;
- г) пострадани од пожар;
- д) во заштитни шуми и појаси околу населени места и одделни стопански објекти (лекувалишта, бањи, излетишта, други туристички објекти и сл.);
- ѓ) подигнати на земјишта подложни на лизгање, смивање и одронување;
- е) со посебна намена;
- ж) издвоени за семенски состоини;
- з) во кои се врши смоларење.

Член 6

Собирање на лисната постилка и мофот може да се врши само со дрвено грибло или со раце.

Во зависност од станишните и состоинските прилики собирањето на постилка и моф на една иста површина може да се врши во растојание најмалку од три години.

Собирањето на лисната постилка и мофот се врши под стручни упатства на органот на управувањето со шумата и тоа во време кога паѓаат лисјата (есен).

Член 7

Во кои шуми и делови од шуми, под кои услови и која количина на лисната постилка и мофот може да се собере, одредува органот на управувањето со шумата во согласност со органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината.

Член 8

Одобрение за собирање на лисната постилка и мофот издава органот на управувањето со шумата.

Одобрението од претходниот став ги содржи следниве елементи:

- а) име на корисникот;
- б) назив на шумата во која ќе се врши собирањето;
- в) површина и граници на шумата одредена за собирање;
- г) начин и средства со кои ќе се врши собирањето;
- д) количина;
- ѓ) срок во кој што ќе се изврши собирањето;
- е) износ на средствата што треба да се наплатат за собирањето на лисната постилка и мофот.

Член 9

Одредбите од овој Правилник се однесуваат и на приватните шуми освен на одредбата од член 8.

Член 10

Овој Правилник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 1429

5 декември 1957 година

Скопје

Секретар
за шумарство
на Извршниот совет,
Инж. Борис Грујоски, с. р.

25.

На основа член 26 од Законот за шумите („Службен весник на НРМ“, бр. 11/57), Секретаријатот за шумарство на Извршниот совет донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ВАДЕЊЕ КАМЕН, ПЕСОК, ГЛИНА И ДРУГИ СОСТОИНИ НА ШУМСКО ЗЕМЈИШТЕ

Член 1

Вадење камен, песок, глина и други состоини на шумско земјиште ќе се врши спрема одредбите на овој Правилник.

Член 2

Под вадење камен, песок, глина и други состоини на шумско земјиште во смисла на одредбите од овој Правилник се подразбира користење на каменот, песокот, глината и другите состоини на шумско земјиште од погодни места во шумата и шумското земјиште.

Член 3

Камен, песок, глина и други состоини на шумското земјиште може да се вади само на места каде со вадењето не се проузрокува смивање, лизгање и одронување на земјиштето и не ѝ се причинува штета на шумата и шумското земјиште.

Член 4

Вадење камен, песок, глина и други состоини на земјиштето може да се врши по правило на места кои не се обраснати со дрвја и не се погодни за одгледување на шума, или на кои вадењето нема да го отежнува пошумувањето.

Член 5

На обраснати површини вадење камен, песок, глина и други состоини може да се одобри:

1. меѓу стебла, доколку со тоа тие не се оштетуваат и
2. на површини на кои мора да се изврши сеча на шумата, доколку шумата по ова користење нема да се обнови.

Во сите останати случаи, на местото каде што се сака вадење на камен, песок, глина и други состоини мора претходно да се добие одобрение за копачење на шума.

Член 6

Бусен може да се копа само на равни и заравнати делови на шума каде е земјиштето длабоко и тоа по правило на места кои не се обраснати со дрвја, а по исклучок и на обраснати површини.

Член 7

Вадење камен, песок, глина и други состоини во шуми и шумски земјишта може да се врши на места и начин што ги одредува органот на управувањето со шумата.

Член 8

Камен, песок, глина и други состоини на шумското земјиште за потребите на јавните патишта, за заштита на стрмните земјишта и уредување на пороице може да се вади само на места и на начин предвиден во овој Правилник.

Член 9

Одобрение за вадење камен, песок, глина и други состоини во шуми и шумски земјишта издава органот на управувањето со шумата.

Одобрението од претходниот став ги содржи следните елементи:

1. име на корисникот,
2. назив на местото,
3. вид на производот,
4. површина и начин на вадење,
5. срок за користењето,
6. количина на производот,
7. мерки коишто мораат да се преземат поради заштита на останатите делови на земјиштето на шумата и објектите во близина на местото на вадењето,
8. износ на средствата што треба да се наплатат за користење на производите.

Член 10

Одредбите од овој Правилник се однесуваат и на приватните шуми освен одредбата од член 9.

Член 11

Овој Правилник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 1429

5 декември 1957 година

Скопје

Секретар

за шумарство

на Извршниот совет,

Инж. Борис Грујоски, с. р.

26.

На основа чл. 26 од Законот за шумите („Службен весник на НРМ“, бр. 11/57), Секретаријатот за шумарство на Извршниот совет донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА СОБИРАЊЕ НА ЛЕКОВИТИ БИЛКИ И ДРУГИ СПОРЕДНИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Собирање на лековити билки и други споредни шумски производи ќе се врши спрема одредбите на овој Правилник.

Член 2

Под лековити билки и други споредни шумски производи во смисла на одредбите од овој Правилник се подразбираат и тоа:

1. плодови, семе, шишарки, лист и цветови на сите врсти шумски дрвја и грмушки;
2. потенки гранки од бреза за правење мегли;
3. кора и лико;
4. трева (билки) која се косење во шуми и шумски култури се употребува за исхрана на добитокот.
5. цели растенија или нивни делови и производи како што се: корен, стебла, цвет, лист, плод и семе кои се користат како лековити билки или за индустриски и слични цели;
6. габи, моф и лишаи;
7. хумусна земја во шуми и шумски култури;
8. имела.

Член 3

Собирањето на лековити билки и други споредни шумски производи може да се одобри под следните услови:

1. со собирањето на плодови, семе, шишарки и цветови на сите врсти шумски дрвја и грмушки, да не се врши сеча нити било какво и да е оштетување на стеблата и грмушките, нити пак кршење и поткастрување на гранките;
2. сечењето на потенки гранки од бреза за правење на мегли, да се врши на посечени и соборени стебла при извршување на сечи или работи на нега и мелиорација на шумите;
3. лупењето на кора и лико да се врши само на посечени и соборени стебла;
4. со косењето на трева во шуми и шумски култури да не се оштетуваат постојните стебла и подмладокот;
5. со вадењето на цели стебалца или корење на билки, како и собирањето на цветови, лисја, плодови, семиња и друго да не се намалува бројноста на секоја одделна врста, како и меѓусебниот броен однос на одделните врсти;
6. откинувањето на габи од стеблата да се врши само со рака или тап предмет, а берењето од земјата да се врши со рака или нож;
7. собирањето на моф и лишаи од стеблата да се врши само со рака;
8. копањето на хумусна земја во шуми и шумски култури да се врши најповеќе до половината длабочина од хумусниот слој и на оддалеченост од секое стебло најмалку два метра, а под надзор на органот на управувањето со шумите;
9. отсечувањето на имелата да се врши до самата гранка на матичното стебло со остра секира или со пила.

Член 4

Одобрение за собирање на лековити билки и други споредни шумски производи издава органот на управувањето со шумата.

Одобрението од претходниот став ги содржи следните елементи:

1. име на корисникот;
2. назив на шумата во која ќе се врши собирањето;
3. површина и граници на шумата одредена за собирање;
4. начин и средства со кои ќе се врши собирањето;
5. вид и количина на производите што ќе се собираат;

6. времето на собирањето;

7. износот на средствата што треба да се наплатат за собирањето на лековити билки и други споредни шумски производи.

Член 5

Органот на управувањето со шумата може за одредено време да забрани собирање на лековити билки и други споредни шумски производи или на некој од нив во шуми или дел од шуми, доколку со собирањето се загрозува трајноста на нејзиното производство или со собирањето се нанесува штета на шумата поради исклучителни прилики, а нарочно:

1. за време на големи суши;
2. за време на изведување на работи за одгледување, обновување, нега, експлоатација на шумите и берење на шумско семе;
3. во одгоишата на дивеч;
4. во шумски расадници;
5. во млади шуми и шумски култури;
6. во преборни шуми и шуми ставени под забрана поради природно обновување;
7. на земјишта подложни на лизгање, смивање и одронување;
8. на опожарени површини;
9. во шуми или делови од шуми одредени за зголемување производството на тие производи;
10. во заштитни шуми и шуми со посебна намена, доколку со посебни прописи не е инаку регулирано.

Член 6

Одредбите од овој Правилник се однесуваат и на приватните шуми освен на одредбата од член 5.

Член 7

Овој Правилник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 1429

5 декември 1957 година

Скопје

Секретар

за шумарство

на Извршниот совет,

Инж. Борис Грујоски, с. р.

27.

На основа член 40 став 2 од Законот за шумите, Секретаријатот за шумарство на Извршниот совет донесува

УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ СТЕБЛА ЗА СЕЧА

Точка 1

Обележување на стоеките стебла за сеча вршат стручњаци по шумарство на начин пропишан со ова Упатство.

Како стоеки стебла во смисла на одредбите од ова Упатство се сметаат и извалените и искршените стебла.

Како стручњаци по шумарство се сметаат лица со висока или средна стручна шумарска спрема.

Точка 2

Кон сечење на стоеки стебла во шумите може да се пристапи откако истите ќе бидат обележени за сеча.

Обележувањето на стеблата за сеча може да се врши само на основа и во рамките на годишните планови за сеча.

Точка 3

Одредувањето, кои стоеки стебла ќе бидат обележени за сеча и процената на нивната дрвна маса се врши по поставките од шумско-уредувачкиот елаборат или дрвосечниот предлог.

Извалените и искршените стебла се обележуваат како стоеки стебла.

Точка 4

Обележувањето на стеблата за сеча може да биде:

1. стеблимично, кога за сеча се обележуваат поединечни стебла и
2. површинско, кога за сеча се обележува одредена површина на која се врши чиста сеча.

Точка 5

Обележувањето на стеблата за сеча се врши со:

1. втиснување на жигот на шумското чеканче на газерот на стеблото односно на една од подебелите жили и на деблото на градна височина и
2. втиснување на редниот број покрај белегот на шумското чеканче втиснат во смисла на претходната точка.

По исклучок од претходниот став, на тенките стебла кај кои покрај белегот на шумското чеканче не може да се стави редниот број, ќе се стави само белегот на шумското чеканче, а на оние на кои не може да се стави ни белег на деблото односно пенушката (кај чистење, прореди и слично), стеблата за сеча ќе се обележат со засек, бојење со мрсна боја или со некој друг видлив знак.

Втиснувањето на редните броеви и белезите од шумското чеканче се врши со боја и тоа:

1. со црна боја во шумите од општествена сопственост,
2. со црвена боја во шумите од приватна сопственост.

Точка 6

Белегот на шумското чеканче и редниот број се втиснуваат на засеците засечени во здраво дрво. Овие засеци мора да бидат гладки и достаточни шири за да може на нив да се втисне белегот на шумското чеканче сам односно белегот на шумското чеканче и редниот број заедно.

Засеците на деблата се прават на градна височина и на страната која се наоѓа во правецот на движењето на обележувањето на стеблата, ако обележувањето се изведува на рамен терен. На стрмните терени засеците се прават од горната страна на стеблата (во правецот на брегот).

Засеците на пенушките односно на една од подебелите жили се наоѓаат на спротивната страна од засеците на деблата и се засечуваат што поблиску до земјата.

Точка 7

Обележување на површините за чиста сеча се врши со:

1. утврдување на површината за сеча,
 2. обележување граничната линија на утврдена површина со видливи знаци на рабните стебла со засечување, заделкување, боене, или на камен, или на стари здрави пенушки, со копање на ендеци со поставување на столбови, хумки и слично,
 3. ставање белегот на шумското чеканче на дебото на градна височина и на пенушката односно на една од подебелите жили на сите рабни стебла што влегуваат во издвоената површина.
- Во случаите кога поради тенките рабни стебла не може да се стави белегот на шумското чеканче, обележувањето ќе се врши по еден од начините предвидени во точка 2 од овој член.

Точка 8

За шумите во приватна сопственост, освен во сние кои што се прогласени за заштитни, органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината, може да нареди обележувањето на стеблата за сеча да се изврши со реонско шумско чеканче.

Точка 9

Ова Упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 956

28 декември 1957 година
Скопје

Секретар
за шумарство
на Извршниот совет,
Инж. Борис Грујоски, с. р.

Огласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 1-XI-1956 год. под рег. бр. 1, на страна 70 е запишан под фирма: Општ деловен сојуз, со седиште во Делчево. Предмет на работењето на сојузот е:

- унапредување на земјоделството кај своите членки и на територијата на своето работење;
- промет со сите видови земјоделски производи преземени или купени од земјоделските задруги, како преработени или доработени земјоделски производи и други производи;
- снабдување на задругите со репродукционен материјал потребен за унапредување на земјоделството и другите дејности кај земјоделските задруги;
- извоз на сите видови земјоделски производи и увоз на земјоделски, индустриски и други производи потребни за земјоделското производство;
- вршење на сите други стопански дејности преку свои работни единици во составот на управата на сојузот и погони вон од составот на управата на сојузот;
- укажување на разни услуги на земјоделските задруги за вршење на нивните стопански дејности:

— преработка или доработка на сите земјоделски производи и други производи што ги произведуваат или откупуваат земјоделските задруги;

— промет — трговија со индустриски и прехранбени стоки потребни за задругите.

Сојузот е основан со решението на НО на Штипска околица бр. 10888 од 29-IX-1956 год.

Сојузот ќе го потпишуваат претседателот Тодор Илиевски, управникот Киро Илиев и книговодителот Јован Ѓоргов.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 309/56. (1576) 56

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-I-1957 год. под рег. бр. 1, на страна 72 е запишано под фирма: Угостителско претпријатие „Јабланица“, со седиште во Берово. Предмет на работењето на претпријатието е: угостителство и туризам.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината Берово бр. 8594 од 28-XII-1956 год.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Двојаковски Борис.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 13/57. (189)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-XII-1956 год. под рег. бр. 78, на страна 277 е запишан под фирма: Општ деловен сојуз на земјоделските задруги во Титоввелешка околица, со седиште во Титов Велес. Предмет на работењето на сојузот е: да помага на задругите во изработката на нивните акцисни програми и перспективни планови; а врз основа на тоа составува своја програма и план со преземање мерки за нивното извршување; врши услуги на задругите во врска со унапредувањето на земјоделското производство; дава помош на организацијата на одредена гранка на производството; организира изградба на разни објекти за сместување и преработка на земјоделските производи, што ги откупуваат земјоделските задруги, ги преработуваат или ги произведуваат; им укажува стручна помош на задругите за организирање на разни служби и погони; ги снабдува задругите со потребен репродукционен и инвестиционен материјал; извезува земјоделски и други производи од земјоделските задруги и своите погони, а увезува производи потребни за задругите и погоните; работи на обезбедување и стручно издигање на кадровите и организира стручно издигање на земјоделските производители по пат на курсеви, семинари и предавања; собира и средува податоци за производството, доработувањето, преработувањето и прометот на производството. За унапредувањето на земјоделските и другите делатности на земјоделските задруги соработува со други задружни организации, органи на власта и управи, земјоделски, ветеринарни и други служби и со други органи и организации; ги врши сите останати работи ставени во надлежност со задружните прописи и одлуки од надлежните органи, а за кои се заинтересирани земјоделските задруги.

Сојузот е основан со решението на НО на Титоввешка околија бр. 19186 од 24-X-1957 год.

Членови на Управниот одбор на сојузот се: Темелко Илиев, Влајко Костадинов, Гецо Таневски, Елмас Касов, Миге Крчмаров, Коле Стојанов, Панче Петрушев, Имер Зенул, Ристо Димитриев, Борјан Темелков и Васил Костов. Сојузот ќе го потпишуваат и застапуваат в. д. директорот Благој Љутков и книговодителот Дончо Костадинов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2501/56. (97)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-XI-1956 год. под рег. бр. 90, на страна 361 е запишан под фирма: Целовен сојуз за домашна ракотворба, користење, преработка и промет со локални сировини, собирање и промет со лековити и други ароматични растенија „Ракотворба“, со седиште во Гостивар. Предмет на работењето на сојузот е: а) го организира производството и прометот на произведените килимарски производи на зачленетите задруги и организира производство на килими во сопствена режија; го организира производството и се грижи за пласирањето на домашните везови; го организира производството на разните рачни плетарства од локални сировини (саша, слама, врба и слично); се грижи за унапредување и пласман на ситните кожни преработки; врши експлоатација на дрвни шумски сировини и преработка на техничко, целулозно и огревно дрво; организира собирање и пласман на разни животни наменети за извоз (жаби, желки и др.); организира унапредување и производство на разни занаетчиски домашни производи и се грижи за нивниот пласман; организира собирање и промет на разни лековити и други ароматични растенија; б) во својата дејност исто така врши продажба на произведените или купените производи од задругите или нивните членови.

Сојузот е основан со решението на НО на Тетовска околија бр. 11242 од 10-X-1956 год.

Членови на управниот одбор на сојузот се: Вељо Бундаловски, претседател, Диме Трпевски, Трајче Стефановски, Крсте Ѓорѓевски, Алекса Панчевски, Веле Граолковски, Ташко Гриевски, Вожин Брешковски, Нико Филиповски, Саржо Несторовски и Крсто Топаловски. Сојузот ќе го потпишуваат Вељо Бундаловски, претседател, Диме Трпевски и Нико Филиповски, членови на управниот одбор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2441/56. (145)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-XII-1956 год. под рег. бр. 18 е запишан под фирма: Погон „Бифе“, со седиште во с. Кукуречани — Битолско. Предмет на послувањето на погонот е: течење на алкохолни и безалкохолни пијалоци на мало, приготвување на скара и продажба на сувомеснати производи, продажба на кибрит, цигари, бснбони, локуми и други колонијални стоки.

Погонот е основан од Земјоделската задруга „Златен срп“, с. Кукуречани, а согласно со одобрението на НО на општината — Кукуречани, бр. 3905 од 3-XI-1956 год.

Раководител на погонот е Лавчански Вељан.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 679/56. (32)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 181, на страна 475 е запишана под фирма: Лозаро-винарско претпријатие „Винојуг“, Гевгелија — Продавница бр. 3, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на алкохолни пијалоци на мало.

Продавницата е основана од претпријатието „Винојуг“ — Гевгелија, а согласно со Одобрението на НО на општината „Кисела Вода“ — Скопје бр. 3666 од 11-IV-1957 год. Неа ќе ја потпишува раководителот Јордан Пешевски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 236/57. (462)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-III-1957 год. под рег. бр. 42 е запишана под фирма: Продавница бр. 4, со седиште во Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: трговија на мало со овошје и зеленчук и преработки од овошје и зеленчук.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Искрана“ — Прилеп, а согласно со одобрението на НО на општината — Прилеп, бр. 18587 од 4-III-1957 год.

Раководител на продавницата е Аце Петрески. Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 246/57. (771)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-III-1957 год. под рег. бр. 42 е запишана под фирма: Продавница бр. 5, со седиште во Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: трговија на мало со овошје и зеленчук и преработки од овошје и зеленчук.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Искрана“ — Прилеп, а согласно со одобрението на НО на општината — Прилеп, бр. 18587 од 13-III-1957 год.

Раководител на продавницата е Јоске Најдески. Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 247/57. (772)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 183, на страна 325 е запишана под фирма: Претпријатие за истрага и експлоатација на руда, метали и неметали и производство на градежен материјал „Рудар“, Прешево, Продавница, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на продавницата е: производство и продажба на хром, манган, бакар, гранит, каолин, фелдспат, кварц, силит, калциум-карбонат, камена коцка, ивичници, кршен камен, толценик, вар, млевен камен и други преработки од камен.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината — Прешево бр. 8443 од 22-III-1956 г. За раководител е назначен Петар Дјелиќ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1914/56. (350)

Службен весник на НРМ

РАСПОЛАГА СО СЛЕДНИТЕ ИЗДАНИЈА:

	Цена
1) Закон за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание — издание 1958 — — — — —	80 дин.
2) Закон за избор и отповикување одборници на народните одбори со обрасци — издание 1957 — — — — —	110 дин.
3) Новиот Устав на Народна Република Македонија — издание 1953 — — — — —	45 дин.
4) Советите и управните органи на народните одбори од д-р Александар Христов — издание 1956 — — — — —	210 дин.
5) КОМПЛЕТИ НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“:	
— за 1947 година — — — — —	240 дин.
— за 1951 година (30) — — — — —	350 дин.
— за 1952 година (23, 31) — — — — —	560 дин.
— за 1953 година (2) — — — — —	600 дин.
— за 1957 година (1) — — — — —	1090 дин.

Порачките ги прима администрацијата на „Службен весник на НРМ“ — Скопје. Парите да се испраќаат на тек. сметка 802-Т-698.

СОДРЖИНА

Страна	Страна
12. Одлука за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми од Републичкиот инвестиционен фонд — — — — —	65
13. Одлука за максималната сеча на дрвната маса во 1958 година — — — — —	67
14. Одлука за определување процентот од годишниот износ на данокот на доход што ќе се наплатува во прво, второ, трето и четврто тримесечје на 1958 година — — — — —	68
15. Решение за именување членови на Републичката комисија за службенички работи — — — — —	69
16. Решение за именување Комисија за одредување звање педагошки советник — — — — —	69
17. Решение за именување претставници на Извршниот совет во Управниот одбор на Електростопанската заедница — — — — —	70
18. Решение за определување народни одбори на околии и електрични дистрибутивни претпријатија кои имаат свој претставник во Управниот одбор на Електростопанската заедница — — — — —	70
19. Решение за именување членови на лекарската комисија која дава наод и мислење на органот што решава за инвалидските права во втор степен — — — — —	70
20. Решение за определување седиштата на лекарските комисии кои даваат наод и мислење на органите кои решаваат за инвалидските права во прв степен, подрачјата на кои ја вршат својата дејност и именување членови — — — — —	70
21. Решение за одредување стручни лица за стручен преглед на здравствените установи — — — — —	71
22. Правилник за пасење во шуми — — — — —	72
23. Правилник за жирење — — — — —	73
24. Правилник за собирање на лисна постилка и моф — — — — —	74
25. Правилник за вадење камен, песок, глина и други состоини на шумско земјиште — — — — —	75
26. Правилник за собирање на лековити билки и други споредни шумски производи — — — — —	76
27. Упатство за начинот на обележување стебла за сеча — — — — —	77